



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА

1830

Službeni vesnik SR
Makedonije

2

9100. Skopje

Ган 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 60802 603-1125

Четврток, 21 февруари 1974

БЕЛГРАД

БРОЈ 8

ГОД. XXX

Цена на овој број е 12 динари. — Претплатата за 1974 година изнесува 350 динари. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр 1. Пошта факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756.

143.

Врз основа на член 8 од Законот за Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/73 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ДЕЛОВНИКОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

1. Во Деловникот на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 7/73 и 29/73) во член 37 точка 4 на крајот точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додава нова точка 5, која гласи:

„5) Комитет за енергетика.“

2. По член 41 се додава нов член 41а, кој гласи: „Комитетот за енергетика разгледува прашања од надлежноста на Советот што се однесуваат на потребите на земјата во енергетика од гледиштето на обезбедувањето услови за развој на енергетиката, интеграцијата, формирањето и функционирањето на енергетските системи, на усогласувањето на политиката на цените и на политиката на финансирањето на проширената репродукција во енергетиката, на усогласувањето на работата во областа на енергетиката на надлежните сојузни органи на управата и на сојузните организации, и на организациите на здружениот труд и нивните асоцијации, како и прашања што се однесуваат на соработката на Југославија со други држави и регионални и меѓународни организации во областа на енергетиката, и на Сојузниот извршен совет му дава мислење и предлози за тие прашања.“

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 381

25 декември 1973 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биџиќ, с. р.

144.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА УВОЗОТ НА ПРОИЗВОДИ НА ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА ВО 1973 ГОДИНА

1. Решението за одредување на пониски царински стапки на увозот на производи на црната мета-

лургија во 1973 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73 и 33/73) ќе се применува и во 1974 година.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 115

6 февруари 1974 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биџиќ, с. р.

145.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА СУРОВИНИ И РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО 1973 ГОДИНА

1. Решението за ослободување од плаќање царина на суровини и репродукциони материјали во 1973 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73) ќе се применува и во 1974 година, освен тар. број 27.09/1 Сурова нафта, во поглед на кој се применува Решението за ослободување од плаќање царина и за намалување на посебната такса на увозот на сурова нафта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/74).

2. За производите за кои во Решението за ослободување од плаќање царина на суровини и репродукциони материјали во 1973 година е утврден контингент по количина, царинската стапка од тоа решение ќе се примени и на количините на тие производи што ги надминуваат количините утврдени со тоа решение, ако се увезени од 1 јануари 1974 година до денот на влегувањето во сила на ова решение.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 116

6 февруари 1974 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биџиќ, с. р.

146.

Врз основа на член 9 став 1 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/73), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ПОСТОЈАНИ ГРАНИЧНИ ПРЕМИНИ ЗА МЕЃУНАРОДЕН СООБРАКАЈ

1. За преминување на државната граница се одредуваат постојани гранични премини за меѓународен сообраќај, и тоа:

1) поморски гранични премини: Копер, Пираи, Умаг, Пореч, Ровињ, Пула, Раша, Риека, Сењ, Мали Лошињ, Масленица, Задар, Шибеник, Сплит, Корчула, Плоче, Дубровник, Херцег Нови и Бар;

2) речни гранични премини: Бездан, Апатин, Вуковар, Нови Сад, Кањижа, Белград, Велико Градиште, Текија, Кладово и Прахово;

3) аеродромски гранични премини: Сурчин-Белград, Плесо-Загреб, Килипи-Дубровник, Каштел Штафилик-Сплит, Задар, Омишаљ-Риека, Пула, Брник-Љубљана, Голубовци-Титоград, Тиват, Сараево, Петровец-Скопје и Охрид;

4) железнички гранични премини: Сежана, Дутовље и Нова Горица (спрема Италија); Јесенице, Преваље и Марибор (спрема Австрија); Коториба, Копривница, Бели Манастир, Суботица и Хоргош (спрема Унгарија); Кикинда и Вршац (спрема Романија); Димитровград (спрема Бугарија); Гевгелија и Крменица (спрема Грција);

5) друмски гранични премини: Лазарет, Шкофје, Козјак, Фернетичи, Нова Горица, Учеја, Робич, Предел и Ратече (спрема Италија); Коренско Седло, Љубель, Езерско, Холмец, Вич, Шентиљ, Горна Радгона и Кузма (спрема Австрија); Долга Вас, Горичан, Терезино Поле, Кнежево, Бачки Брег и Хоргош (спрема Унгарија); Српска Црња, Вагин, Калуѓерово и Гердап (спрема Романија); Вршка Чука, Градина, Стрезимировци, Рибарци, Деве Ваир, Делчево и Ново Село (спрема Бугарија); Богородица и Мецитлија (спрема Грција); Кафа Сан, Врбница, Кафа Прушит и Рожај (спрема Албанија).

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престануваат да важат: Решението за определување постојани гранични премини за меѓународен сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/66), Решението за определување на постојаните гранични премини Лазарет и Учеја за меѓународен друмски сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/66), Решението за определување постојани гранични премини Каштел Штафилик-Сплит и Петровец-Скопје за меѓународен воздушен сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/66), Решението за определување постојан граничен премин Пула за меѓународен воздушен сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/67 и 24/68), Решението за определување постојаниот граничен премин Бачки Брег за меѓународен друмски сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/67), Решението за определување постојан граничен премин Рибарци за меѓународен друмски сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/68), Решението за определување на постојаниот граничен премин Кузма за меѓународен друмски сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/68), Решението за определување на постојаниот граничен премин Стрезимировци за меѓународен друмски сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/69), Решението за определување на постојан граничен премин Терезино Поле за меѓународен друмски сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/69), Решението за определување пос-

тојани гранични премини за меѓународен сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/69), Решението за определување на постојан граничен премин Омишаљ-Риека за меѓународен воздушен сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/70), Решението за определување на постојани гранични премини за меѓународен сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/70), Решението за определување на постојаниот граничен премин Српска Црња за меѓународен друмски сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/70), Решението за определување на постојан граничен премин Сараево за меѓународен воздушен сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/71), Решението за одредување на постојаниот граничен премин Калуѓерово за меѓународен друмски сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/71), Решението за одредување на постојаниот граничен премин Гердап за меѓународен друмски сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72), Решението за одредување на постојаниот граничен премин „Тиват“ за меѓународен воздушен сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/72) и Решението за одредување постојан граничен премин за меѓународен поморски сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/73).

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 117

13 февруари 1974 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биједиќ, с. р.

147.

Врз основа на точка 1 од Одлуката за одредување на стоките за кои стоконите контингенти и девизните контингенти ги утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/72 и 41/73), на предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и цени, а по претходно прибавеното мислење од Стопанската комора на Југославија, сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ И НА ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1974 ГОДИНА

1. Стоките наведени во точка 1 од Одлуката за одредување на стоките за кои стоконите контингенти и девизните контингенти ги утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во 1974 година можат да се увезуваат до количините (стоковен контингент) односно вредностите (девизен контингент) утврдени во точка 2 на оваа наредба.

2. Количините, односно вредностите до кои можат да се увезуваат стоките, во смисла на точка 1 од оваа наредба, се следните:

Реден број	Тарифен број на Царинската тарифа	Наименување	Количина односно вредност
1	2	3	4

1) Репродукциони материјали:

1	17.03/1	Меласа, нејастива	81.500 тони
2	25.24/1	Азбестно влакно	48.290 тони

1	2	3	4
3	28.10/2a	Фосфорна киселина, орто-и пиро-фосфорна киселина	2.700 тони
4	28.47/1a	Натриум бихромат	4.000 тони
5	29.02/3a	Тетрахлоретилен (перхлоретилен)	1.600 тони
6	29.15/1в	Фтална киселина и анхидрид	7.000 тони
7	29.15/2a	Диоктилфталат	6.500 тони
8	29.15/2б	Дибутилфталат	1.900 тони
9	29.16/1a	Лимонска киселина	28 тони

3. Во количината односно вредноста на стоковните контингенти и на девизните контингенти утврдени во смисла на точка 2 од оваа наредба, содржајќи се и авансите на контингентите што Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ги одобрил врз основа на точка 13 од Одлуката за постапката за утврдувањето и распределбата на стоковните контингенти односно на девизните контингенти за увоз на стоки во 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/73).

4. Распределбата на стоковните контингенти и на девизните контингенти од точка 2 на оваа наредба, ја вршат организациите на здружениот труд според постапката утврдена во точка 9 од Одлуката за постапката за утврдувањето и распределбата на стоковните контингенти односно на девизните контингенти за увоз на стоки во 1974 година.

5. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 13001

12 февруари 1974 година

Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
д-р Емил Лудвигер, с. р.

148.

Врз основа на член 130а став 11 од Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68, 50/68, 13/69, 42/69, 55/69, 28/70, 33/71 и 50/71) во врска со член 103 став 2 од Законот за банките и за кредитното и банкарското работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/71, 71/72, 40/73 и 59/73), а по претходно прибавеното мислење од гувернерот на Народната банка на Југославија, сојузниот секретар за финансии пропишува

У П А Т С Т В О

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО НА СОПСТВЕНИТЕ СЛОБОДНИ СРЕДСТВА ШТО МОЖАТ ДА СЕ ДЕПОНИРААТ КАЈ БАНКАТА НА РОК ПОДОЛГ ОД ЕДНА ГОДИНА, НА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ВО ПРОСЕЧНОТО КОРИСТЕЊЕ НА ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА И НА СРЕДСТВАТА ШТО МОЖАТ ДА СЕ ВЛОЖУВААТ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА

1. Во Упатството за начинот на утврдувањето на сопствените слободни средства што можат да се де-

понираат кај банката на рок подолг од една година, на сопствените средства во просечното користење на обртните средства и на средствата што можат да се вложуваат во основни средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/72 и 22/72) во точка 1 по зборовите: „од една година“ запирката се заменува со зборот: „и“, а зборовите: „и износот на средствата што можат да го вложуваат во основни средства“ се бришат.

2. Точка 2 се менува и гласи:

„Како организации на здружениот труд, во смисла на ова упатство, се подразбираат основните организации на здружениот труд од член 1 став 1 од Законот за книговодството на организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/68, 56/69 и 71/72), односно заедниците на основните организации на здружениот труд, работните организации и сложените организации на здружениот труд од член 1 став 2 на тој закон.“

3. Во точка 5 став 1 во одредбата под 4-зборовите: „конто 185“ се заменуваат со зборовите: „конто 180“.

Став 2 се менува и гласи:

„Одредбите на став 1 под 2 и 3 на оваа точка не се однесуваат на депонирањето на паричните средства на заедничката потрошувачка, ако депонирањето се врши заради обезбедување на средства за станбена изградба“.

4. Во точка 8 став 1 зборовите: „на образецот ОС-1“ се заменуваат со зборовите: „на образецот ДС“.

Во став 2 на крајот се додаваат запирка и зборовите: „освен средствата на заедничката потрошувачка, ако тие се депонираат заради обезбедување на средства за станбена изградба“.

5. Точ. 9 и 10 се бришат.

6. Во точка 11 став 2 во одредбата под 1 зборовите: „образец ОС-1“ се заменуваат со зборовите: „образец ДС“.

Став 3 се брише.

7. Во точка 15 на крајот се додаваат запирка и зборовите: „освен средствата на заедничката потрошувачка што се вложуваат заради обезбедување на средства за станбена изградба“.

8. Точка 17 се менува и гласи:

„Образецот ДС од точка 8 став 1 на ова упатство е отпечатен кон ова упатство и е негов составен дел.“

Депонентите на средствата образецот ДС ѝ го поднесуваат на надлежната Служба истовремено со налогот за депонирањето на средствата, а за време додека депонирањето на средствата трае, кон секоја периодична пресметка односно завршна сметка.“

9. Обрасците ОС-1, ОС-2 и ОС-3, заедно со објасненијата за пополнувањето на тие обрасци, се бришат.

10. Во точ. 1, 4 и 5 зборовите „работната организација“ во различни членувања се заменуваат со зборовите: „организацијата на здружениот труд“ во соодветни членувања.

11. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-1539/1

7 февруари 1974 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

Образец ДС		1	2	3	4
(Назив на депонентот на средствата)		10	Износ на средствата што можат да се вложуваат во основни средства		xxx
(Седиште)		11	Слободни средства за депонирање (помалиот износ од редниот број 9 односно 10)	xxx	
(Број и назив на сметката на средствата што се депонираат)		На _____ 197— година			

ПРЕСМЕТКА
НА СОПСТВЕНИТЕ СЛОБОДНИ СРЕДСТВА ШТО
МОЖАТ ДА СЕ ДЕПОНИРААТ КАЈ БАНКАТА НА
РОК ПОДОЛГ ОД ЕДНА ГОДИНА

Раководител
 на сметководството, Директор,

Реден број	Опис	Износ	
		прет-ко-лона	глав-на-ко-лона
1	2	3	4
А. Непокриена загуба			
1	Непокриена загуба (конто 180)	xxx	
2	Загуба во текот на годината (конто 850 минус конто 859)	xxx	
Б. Утврдување на структурата на обврските			
3	Вкупен износ на втасаните а ненамирени обврски	xxx	
4	Вкупен износ на втасаните а ненамирени обврски од чиј рок на втасаност изминало повеќе од 60 дена	xxx	
5	Процент на учеството на обврските постари од 60 дена во вкупните обврски:		
	(износот од редниот број 4)		
	$\% = \frac{\text{износот од редниот број 4}}{\text{износот од редниот број 3}} \times 100$	xxx	
В. Утврдување на учеството на трајните обртни средства во вкупно користените обртни средства			
6	Просечно користени обртни средства	xxx	
7	Просечно расположливи трајни обртни средства	xxx	
8	Процент на учеството на трајните обртни средства во вкупните обртни средства:		
	(износот од редниот број 7)		
	$\% = \frac{\text{износот од редниот број 7}}{\text{износот од редниот број 6}} \times 100$	xxx	
Г. Утврдување на слободните средства што можат да се депонираат			
9	Износ на средствата на сметките кај Службата на депот на депонирањето	xxx	

Забелешки:

- Износите во овој образец се искажуваат во динари без пари.
- Податоците под ред. бр. 6 до 8 на овој образец се внесуваат според состојбата на последниот ден на пресметковниот период што му претходи на денот кога се врши депонирањето на средствата, а податоците под ред. бр. 1 до 5 и ред. бр. 9 до 11 според состојбата на денот на депонирањето на средствата.
- Под ред. бр. 1 и 2 се искажуваат состојбите на контата 180 и 850.
- Вкупниот износ на втасаните обврски се утврдува со состојбата на последниот ден на претходниот пресметковен период така што се собираат сите ненамирени а втасани обврски од контата на класата 2. освен обврските искажани на контата од групата 25 и 29.
- На начинот од точка 2 на овие забелешки се утврдуваат и обврските од чие втасување изминало повеќе од 60 дена.
- Просечно користените обртни средства се утврдуваат така што се земаат состојбите на 1 јануари и на последниот ден на секој месец до крајот на пресметковниот период за кој се поднесува пресметка и ќе се поделат со бројот на земените состојби од следните конта, и тоа:
 - трајни обртни средства, дел на контата од групата на контата 96;
 - долгорочни кредити за обртни средства, контата 913 до 915, дел од контото 916 и контата 917 до 919;
 - среднорочни кредити за обртни средства, контата 923 до 925, дел од контото 926 и контата 927 до 929;
 - краткорочни кредити за обртни средства, контата 933 до 935;
 - средства на резервите користени за обртни средства, дел од контото 950;
 - средства на заедничката потрошувачка користени за обртни средства, дел од контото 980.

Трајните обртни средства што сочинуваат дел на сопствените извори на деловните средства и дел на влоговите во заедничкото работење на домашни и странски вложувачи се утврдуваат на начинот пропишан во член 12 под ред. бр. 24 до 27 од Правилникот за содржината на поодделни позиции во билансите на организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/73 и 53/73).

Износите од наведените конта на кредитите пред пресметката се намалуваат за износите на наменските кредити за покривање на пласманот.

Покрај износите наведени во став 1 на оваа точка, основните организации на здружениот труд од член 1 став 1 од Законот за книговодство на организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/68, 56/69 и 71/72) се земаат и износите од контата 261, 263 и 267.

7. Просечно расположиви трајни обртни средства сочинуваат износите од точка 6 став 1 под 1 и 2 на овие забелешки зголемени за просечниот износ на средствата на резервите што се користени за трајни обртни средства, а чие враќање во средствата на резервите е задолжително до 31 декември 1975 година.

8. Износот на средствата што организациите на здружениот труд од областа на стопанството можат да ги вложуваат во основни средства е еднаков на износот искажан под редниот број 15 на образецот ТОС составен според состојбата на последниот ден на претходниот пресметковен период, а во согласност со Упатството за начинот за утврдување на просечната годишна вредност на залихите и за начинот за утврдување на сопствените средства и на кредитите за трајни обртни средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/72, 9/73 и 70/73).

Депонентите на средствата, освен депонентите од став 1 на оваа точка, износот што го внесуваат под редниот број 10 го утврдуваат според следната формула:

$$\text{износот под ред. број } 6 \times \Pi$$

Износот под ред. број 7 помалку (— — — — —)

100

$\Pi =$ во 1974 година 65,00, а во 1975 година 70,00.

9. Слободните средства за депонирање се утврдуваат така што како највисок износ до кој депонирањето може да се изврши се зема износот под редниот број 10, со тоа што тој не може да биде поголем од износот на паричните средства од кои се врши депонирањето.

149.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „DER SPIEGEL“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на списанието „Der Spiegel“, број 3 од 14 јануари 1974 година, кое излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/127
4 февруари 1974 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Лука Бановиќ, с. р.

150.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ИЛУСТРИРАНАТА РЕВИЈА „WOCHEM END“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на илустрираната ревија „Wochen end“

број 82/03-74, која излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/136
5 февруари 1974 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Лука Бановиќ, с. р.

151.

Врз основа на член 11 став 2, член 74 став 3, член 113 став 1, член 123 став 3, член 164 став 2, член 192 став 1, член 199 став 1, член 254 став 5, член 261 став 2 и член 287 став 4 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/73), директорот на Сојузната управа за царини пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗЕМАЊЕ МОСТРИ, ЗА ЦАРИНСКИТЕ ОБЕЛЕЖЈА И ЗА ОБРАСЦИТЕ НА ЦАРИНСКИТЕ ИСПРАВИ ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА

Член 1

Во Правилникот за земање мостри, за царинските обележја и за обрасците на царинските исправи во царинската постапка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/73) во член 1 по зборовите: „без манифест“ зборот: „и“ се заменува со точка и запирка, а на крајот се додаваат зборовите: „и контролниот лист на облагородувањето“.

Член 2

Во член 21 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Декларација за царинската вредност на увезените стоки (Образец IV) не се должи да поднесат организациите на здружениот труд што држат стоки на консигнационен склад ако поединечната цена на стоките не го преминува износот од 250 динари.“

Член 3

По член 44 се додаваат нов назив на одделот и седум нови членови, кои гласат:

„Контролен лист на облагородувањето

Член 44а

Контролниот лист на облагородувањето е исправа со која стоките привремено увезени заради облагородување се упатуваат на подрачјето на друга царинарница заради вршење на одредени мерки на царинската контрола.

Контролниот лист на облагородувањето се поднесува на Образецот XII.

Член 44б

За стоките што привремено се увезуваат заради облагородување на подрачјето на повеќе царинарници, или во повеќе фази кај организациите на здружениот труд на подрачјето на повеќе царинарници, односно кај друга царинарница во смисла на член 305 став 6 од Царинскиот закон, увозникот ги поднесува на царинарницата која стоките ги упатува (во понатамошниот текст: испратната царинарница) контролен лист на облагородувањето (во понатамошниот текст: контролниот лист).

Член 44в

Контролниот лист со препис, односно со фотокопија на решението за одобрието на привремениот увоз, ѝ се поднесува посебно на секоја царинарница на чие подрачје ќе се врши облагородувањето на стоките (во понатамошниот текст: приемната царинарница).

Рубриките 3 до 11 на контролниот лист ги пополнува увозникот, а другите царинарницата. Овие податоци царинарницата ги заверува со потписот на овластениот работник и со печатот на царинарницата.

Член 44г

Контролниот лист се пополнува во три примероци. Кон третиот примерок на контролниот лист е додадена потврда за предавањето на контролниот лист на приемната царинарница.

Првиот примерок на контролниот лист го задржува испратната царинарница, а вториот и третиот примерок, со прилозите, со мострите и сл. му се предава на увозникот. Увозникот е должен, во рокот што ќе го одреди испратната царинарница, обата примерока на контролниот лист, со прилозите, со мострите и сл. и со предисот на решението со кое е одобрен привремен увоз да ѝ ги предаде на приемната царинарница.

Член 44д

Ако по завршетокот на една фаза на облагородувањето на стоките увозникот ги упатува стоките на организацијата на здружениот труд на подрачјето на друга царинарница, што ќе ја изврши следната фаза на облагородувањето, е должен на испратната царинарница да ѝ поднесе контролен лист и препис, односно фотокопија на решението за одобрието на привремениот увоз.

Член 44ѓ

Ако привремено увезените стоки се враќаат преку царинарницата што го одобрила привремениот увоз, а облагородувањето е вршено на подрачјето на повеќе царинарници, увозникот е должен на царинарницата на чие подрачје е вршено облагородувањето на стоките да ѝ поднесе контролен лист заради упатување на стоките на царинарницата преку која стоките ќе се вратат во странство.

Член 44е

Ако една работа на облагородувањето на стоките е вршена на подрачјето на повеќе царинарници, а враќањето на стоките е одобрено преку една царинарница, увозникот е должен на секоја царинарница на чие подрачје е вршено облагородувањето на стоките да ѝ поднесе контролен лист заради упатување на стоките на царинарницата преку која стоките ќе се вратат во странство.

Член 4

Во член 45 бројот: „XI“ се заменува со бројот: „XII“.

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на 30 дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1729/1

6 февруари 1974 година

Белград

Директор
на Сојузната управа за царини,
Кемал Тарабар, с. р.

ИСПРАТНА ЦАРИНАРНИЦА

Образец XII

КОНТРОЛЕН ЛИСТ НА ОБЛАГОРОДУВАЊЕТО

Бр. _____

ДО ЦАРИНАРНИЦАТА _____

Рок на предавањето до _____ година

1. Увозна царинска декларација (број и датум)
2. Број и датум на решението со кое е одобрен привремен увоз
3. Увозник
4. Соственик на стоките
5. Вид на стоките
6. Количина на стоките
7. Вредност на стоките
8. Земја на потеклото на стоките
9. Производителска организација на здружениот труд кај која ќе се изврши односно кај која е извршено облагородување на стоките
10. Вид и количина на стоките што ќе се добијат со облагородувањето
11. Број и датум на пријавата за склучената работа на извозот на услуги на облагородувањето
12. Земени моистри на стоките
13. Прилози
14. Податоци за извршената контрола кај приемната царинарница
15. Забелешка

1. Наведените стоки ѝ се упатуваат на таа царинарница заради спроведување на соодветни мерки на царинскиот надзор и контрола за време на вршењето на работите на облагородувањето на подрачјето на таа царинарница.
2. Наведените стоки ѝ се упатуваат на таа царинарница заради враќање во странство.

Царински работник,

Увозник,

Датум _____

(МП)

ИСПРАТНА ЦАРИНАРНИЦА

Образец XII

КОНТРОЛЕН ЛИСТ НА ОБЛАГОРОДУВАЊЕТО
Бр. _____

ДО ЦАРИНАРНИЦАТА _____
Рок на предавањето до _____ година

1. Увозна царинска декларација (број и датум)
2. Број и датум на решението со кое е одобрен привремен увоз
3. Увозник
4. Сопственик на стоките
5. Вид на стоките
6. Количина на стоките
7. Вредност на стоките
8. Земја на потеклото на стоките
9. Производителска организација на здружениот труд кај која ќе се изврши односно кај која е извршено облагородување на стоките
10. Вид и количина на стоките што ќе се добијат со облагородувањето
11. Број и датум на пријавата за склучената работа на извозот на услуги на облагородувањето
12. Земени мостри на стоките
13. Прилози
14. Податоци за извршената контрола кај приемната царинарница
15. Забелешка

1. Наведените стоки и се упатуваат на таа царинарница заради спроведување на соодветни мерки на царинскиот надзор и контрола за време на вршењето на работите на облагородувањето на подрачјето на таа царинарница.
2. Наведените стоки и се упатуваат на таа царинарница заради враќање во странство.

Царински работник,

Увозник,

Датум _____ (МП)

Уписник на контролните листови бр. _____ од _____ година

ИСПРАТНА ЦАРИНАРНИЦА

Образец XII

КОНТРОЛЕН ЛИСТ НА ОБЛАГОРОДУВАЊЕТО
Бр. _____

ДО ЦАРИНАРНИЦАТА _____
Рок на предавањето до _____ година

1. Увозна царинска декларација (број и датум)
2. Број и датум на решението со кое е одобрен привремен увоз
3. Увозник
4. Сопственик на стоките
5. Вид на стоките
6. Количина на стоките
7. Вредност на стоките
8. Земја на потеклото на стоките
9. Производителска организација на здружениот труд кај која ќе се изврши односно кај која е извршено облагородување на стоките
10. Вид и количина на стоките што ќе се добијат со облагородувањето
11. Број и датум на пријавата за склучената работа на извозот на услуги на облагородувањето
12. Земени мостри на стоките
13. Прилози
14. Податоци за извршената контрола кај приемната царинарница
15. Забелешка

1. Наведените стоки и се упатуваат на таа царинарница заради спроведување на соодветни мерки на царинскиот надзор и контрола за време на вршењето на работите на облагородувањето на подрачјето на таа царинарница.
2. Наведените стоки и се упатуваат на таа царинарница заради враќање во странство.

Царински работник,

Увозник,

Датум _____ (МП)

Уписник на контролните листови бр. _____ од _____ година

(перфорирано)

ЦАРИНАРНИЦА

ПОТВРДА БР. _____
НА ЦАРИНАРНИЦАТА

Се потврдува дека Контролниот лист на облагородувањето број _____ од _____ со кој стоките се упатени заради облагородување кај организацијата на здружениот труд во _____ и е предаден на оваа Царинарница на _____

Царински работник,

(МП)

Датум _____

152.

Врз основа на член 17 став 3 и член 62 точка 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единствено монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА КРЕДИТИТЕ ШТО НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ИМ ГИ ДАВА НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ ОД СРЕДСТВАТА НА ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА

1. Во Одлуката за условите за користење на кредитите што Народната банка на Југославија им ги дава на деловните банки од средствата на примарната емисија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/73 и 27/73) во точка 2 став 1 одредба под 4 зборовите: „не е подолг од дванаесет месеци“ се заменуваат со зборовите: „не е подолг од осумнаесет месеци“.

По одредбата под 6 се додава нова одредба 6а, која гласи:

„6а) кредити дадени на земјоделски организации за комерцијално производство на пченка — врз основа на договор за производство и испорака, и тоа до височината од 30% од состојбата на дадените кредити, а најмногу до износот од 13% од вредноста на договореното производство сметано по гарантираните откупни цени и под услов роковите за враќање на кредитите да не се подолги од дванаесет месеци сметајќи од денот на почетокот на користењето на кредитот, со тоа што да не можат да го преминат 15 декември;“.

По одредбата под 9 се додава нова одредба 9а, која гласи:

„9а) кредити за комерцијални залихи на пченка — врз основа на исправи за количината и вредноста на кредитираните залихи, и тоа до височината од 30% од состојбата на кредитите што банката им ги дала на комитентите и под услов со договорот за кредитот да е предвидено враќање на кредитот во согласност со потрошокот на кредитираните залихи, а најдоцна во рок од десет месеци сметајќи од денот на почетокот на користењето на кредитот и залихите да не потекнуваат од производство пред 1974 година;“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 7

8 февруари 1974 година

Белград

Претседател на Советот на гувернерите
гувернер

на Народната банка на Југославија,

Бранислав Чолановиќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

О Д Л У К А

ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕТО НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД „АГРОКОМЕРЦ“ ВО ТИТОГРАД ВО СОСТАВ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „АГРООПРЕМА“, БЕЛГРАД

1. Претседателот на Работничкиот совет и генералниот директор на Претпријатието „Агроопрема“ во Белград, по овластување на собирите на работниците на основните организации на тоа претпријатие, му поднесоа на Уставниот суд на Југославија предлог за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката за организирањето на основната организација на здружениот труд „Агрокомерц“ во Ти-

тоград во состав на тоа претпријатие, што ја донесе работниците на Претставништвото со складот на тоа претпријатие во Титоград.

Подносителите на предлогот сметаат дека работната единица во Титоград не ги исполнува ниту уставните ниту законските услови за организирање во основна организација на здружениот труд и дека со нејзината Одлука е извршена повреда на Уставниот амандман XXI и на член 34 од Законот за конституирање и запишување во судскиот регистар на организациите на здружениот труд. Во прилог на таквото тврдење наведуваат дека работната единица во Титоград не ги исполнува организационите, технолошките и економските услови за остварување на заеднички доход на Претпријатието и за поднесувањето на ризиците. Натаму во предлогот се наведува дека Одлуката на работната единица во Титоград за организирањето во основна организација на здружениот труд е донесена со задоцнување во однос на организирањето на другите делови на Претпријатието и спротивно на анализата за организирањето на претпријатието врз основа на уставните амандмани со која е докажано дека во рамките на Претпријатието постојат услови за организирање само на три основни организации на здружениот труд со седиште во Белград, а сите дислоцирани единици влегуваат во составот на тие основни организации.

Работните луѓе во Претставништвото со складот во Титоград, во одговорот на предлогот, во целост и аргументирано ги побиле наводите на предлогот, истакнувајќи дека, поради својата правна положба во рамките на Претпријатието, пред организирањето во основна организација на здружениот труд биле лишени од основните самоуправни права да стекнуваат доход и да управуваат со работите и со средствата на општествената репродукција. Работниците на работната единица во Титоград сметаат дека нивната правна и економска положба не е во согласност со важечките уставни и законски прописи и дека условите на работата во таа единица бараат единицата да стекне статус на основна организација на здружениот труд.

II. Во претходната постапка и на јавната расправа Уставниот суд на Југославија утврди дека Претставништвото со складот во Титоград на 3 мај 1973 година донесло Одлука за организирањето на основната организација на здружениот труд „Агрокомерц“, Титоград во состав на Претпријатието „Агроопрема“, Белград, со која ја дополни и усогласи со новите законски прописи својата првобитна одлука за организирањето на основната организација, донесена на 21 декември 1972 година. Со новата одлука работната заедница на Претставништвото со складот во Титоград ги утврди сите битни елементи на своето организирање, одредувајќи го називот и седиштето на основната организација, предметот на работењето, начинот на преземањето на обврски и одговорност, како и кои општи акти ќе применува до конституирањето на основната организација.

Според оцената на Уставниот суд на Југославија, Одлуката на работните луѓе во Претставништвото со складот во Титоград за организирањето во основна организација на здружениот труд е во согласност со Уставот и со законот. Ова поради тоа што работната единица, во смисла на Амандманот XXI, претставува работна целост чии резултати на работата можат да се потврдат како вредност на пазарот или во работната организација и врз таа основа самостојно да се изразат. Согласно со Уставниот амандман XXI точка 2 став 2, работните луѓе во делот на работната организација, што ги исполнуваат наведените услови, имаат право а истовремено и должност да се организираат во основна организација на здружениот труд заради остварување на своите уставни обврски, работејќи со средствата на општествената репродукција, одлучуваат непосредно за сите работи на општествената репродукција и за условите и односите на меѓусебната зависност, одговорност и солидарност.

III. Врз основа на изложеното, а согласно со член 69 од Законот за Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 6 декември 1973 година, Уставниот суд на Југославија донесе

Одлука

Одлуката на работните луѓе во Претставништвото со складот на Претпријатието „Агроопрема“ во Титоград за организирањето на основната организација на здружениот труд „Агрокомерц“, Титоград во состав на Претпријатието „Агроопрема“, Белград — е во согласност со Уставот и со законите на Југославија.

IV. Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија во следниот состав: претседавач судија Јоже Земљак и судии Иван Божичевиќ, Радивоје Главик, Димо Кантарџиски, Радојка Катик, Гуро Меденица, д-р Стане Павлич, Ненад Петровиќ, Таипи Таипи, Боривое Ромиќ и д-р Иво Сунариќ.

У бр. 200/73
6 декември 1973 година
Белград

Го заменува
претседателот на Уставниот
суд на Југославија
судија,
Јоже Земљак, с. р.

УКАЗИ

Врз основа на точка 4 став 1 под 3 од Уставниот амандман XXXVII, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ВЕНЕЦУЕЛА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ВЕНЕЦУЕЛА

I

Се отповикува
Лазар Милиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Венецуела.

II

Се назначува
Павле Бојиќ, претседател на Комисија на Извршниот совет на Социјалистичка Република Словенија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Венецуела.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овај указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 1
25 јануари 1974 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на точка 4 став 1 под 3 од Уставниот амандман XXXVII, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО МОНГОЛСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО МОНГОЛСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА

I

Се отповикува
Владимир Миловановиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Монголската Народна Република.

II

Се назначува
Драго Новак, досега на работа во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Монголската Народна Република.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 3
31 јануари 1974 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на точка 4 став 1 под 3 од Уставниот амандман XXXVII, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА РОМАНИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА РОМАНИЈА

I

Се отповикува
Исо Његован од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Социјалистичка Република Романија.

II

Се назначува
Петар Додик, пратеник на Општествено-политичкиот собор на Сојузната скупштина, за извон-

реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Социјалистичка Република Романија.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овај указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 2
25 јануари 1974 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат:

Од СР Црна Гора

— по повод стогодишнината на работата, а за особени заслуги во текот на Народноослободителната борба и по војната во образованието на санитетскиот кадар, во вршењето на здравствената заштита на населението и во укажувањето помош на ранетите, повредените и заболените лица

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА

Медицинскиот центар „Данило I“, Цетиње;

— по повод дваесет и петгодишнината на работата, а за заслуги во развивањето на спортското воздухопловство и за постигнатите успеси во натпреварите

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Аероклубот „Шпиро Мугоша“, Титоград;

— по повод педесетгодишнината на работата, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

Туристичкото друштво „Могрен“, Будва;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ

Асановиќ Стане Душан, Јауковиќ Димитрија
Војин;

Од СР Хрватска

— по повод стогодишнината на работата, а за особени заслуги во ширењето на просветата и културата и за успесите во образованието, воспитувањето и подготвувањето на многубројните генерации млади за корисни членови на општеството

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Основното училиште „Даворин Трстењак“, Хрватска Костајница;

— по повод деведесетгодишнината на работата, а за особени заслуги на заштитата и спасувањето на човечките животи, општествениот и личен имот, со што ѝ е створен значаен придонес на социјалистичката заедница

Доброволното противпожарно друштво, Зелина;

— за заслуги и постигнати успеси во развивањето на културно-забавниот и музичкиот живот во својата средина

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА

Лимената музика на Народно свеучилиште, Пазин;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ

Угрчић Вује Јово;

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ

Бенчић Јосипа Миљенко, Бреговић Ђуре Јосип, Дрпић Јосипа Јосип, Дупало Стеве Љубица, Иванчић Алојза Стјепан, Кнежевић Луке Милан, Перић Илије Ђука, Петрињац Ђуре Бошко, Стипеч-Тус Миховила Павица;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА

Фрањић Анте Марин, Гиљевић Грге Мате, Јурас Петра Луиџи, Шпиранец Јосипа Јосип, Вишингер Антуна Фрањо;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Билушић Шиме Светислав;

— за особени заслуги на делото ширење на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ

Јакуш-Мејарец Блажа Антуан, Катић Николе Томо;

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ

Новаќ Вицка Иво, Тесла Николе Бранко;

Од СР Словенија

— по повод стогодишнината на работата, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Цинкарна — Металуршко кемична индустрија, Цеље;

— по повод седумдесет и петгодишнината на работата, а за заслуги и постигнати успеси во развивањето на културно-забавниот живот во својата средина

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Годба на пихала, Придвор;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Ахчин Карла др Марјан;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Хочевар Јоже Јанез, Клопчич Франца Франц;

— за особени заслуги на делото ширење на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Тепина Ловре Марјан;

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Микуж Валентина др Стане;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бајц Алојза проф. др. Отон, Иванич Јурија Алојз, Микуж Валентина др Стане, Рос Ивана Иван;

Од САП Војводина

— за заслуги во просветувањето, воспитувањето и стручно образование на младите работници — металопреработувачи

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Металопреработувачкото училиште за квалификувани работници „Тито“, Нови Сад;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Савић Николе Срета.

Бр. 138
26 септември 1973 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат:

Од сојузните органи

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Новаковић Ђуре Душан;

Од СР Србија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Банковић Милосава Илија, Марић Милана Миодраг, Петковић Михајла Слободан;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Игњатовић-Стојановић Косте Параскева, Јовичић Миодрага Драгослав, Маторкић Милије Велимир, Васиљевић Цветков Александар;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Димитријевић Милорада Милица, Ђорђевић Илије Живојин, Ђурђевић Чедомира Живадин, Гарабиновић Илије Рајко, Јовановић Николе Душан, Кабадајић-Миличевић Драгутина Анђелија, Маринковић Војислава Јован, Милојковић Милорада Александар, Милошевић-Вујанић Ђорѓа Радојка, Миловановић-Радомировић Драгутина Анка, Парезановић Душана Владета, Павловић Луке Зора, Прибић-Буфан Ђорђе Јованка, Ракић Чедомира Боривоје, Спасић Николе Боривоје, Станошевић Милорада Драгиша, Стојковац Ранка Велибор, Шеховић-Павловић Радомира Славка, Шилић Обрена Марија, Тешић-

-Влајић Владимира Славка, Вукомановић Драгутина
Боривоје, Живановић Гојка Жарко;

— за примерно залагање и постигнати успеси во
работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Гајичић Марка Петар, Павловић Живков Жива-
дин, Тодоровић Манојла Сбјан.

Бр. 141

26 септември 1973 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ- ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликува

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето
на соработката и пријателските односи помеѓу Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и
Сојузна Република Германија

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Kurt Laqueur, генерален конзул на Сојузна Ре-
публика Германија во Загреб.

Бр. 142

26 септември 1973 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ- ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликува

— по повод сто и дваесетгодишнината на рабо-
тата, а за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значење за социјалистичката изградба
на земјата и за развивањето на оружените сили на

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Заводите „Црвена застава“, Крагуевац.

Бр. 143

26 септември 1973 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СО Д Р Ж И Н А:

	Страна
143. Одлука за дополненија на Деловникот на Сојузниот извршен совет — — —	197
144. Решение за продолжување важењето на Решението за одредување на пониски ца- рински стапки на увозот на производи на црната металургија во 1973 година — —	197
145. Решение за продолжување на важењето на Решението за ослободување од пла- ќање царина на суровини и репродук- циони материјали во 1973 година — —	197
146. Решение за одредување постојани гра- нични премини за меѓународен сообраќај	198
147. Наредба за утврдување на стоконите контингенти и на девизните контингенти за увоз на стоки во 1974 година — — —	198
148. Упатство за измени и дополненија на Уп- атството за начинот на утврдувањето на сопствените слободни средства што можат да се депонираат кај банката на рок по- долг од една година, на сопствените сред- ства во просечното користење на обртните средства и на средствата што можат да се вложуваат во основни средства — — —	199
149. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Der Spiegel“	201
150. Решение за забрана на внесувањето и рас- турањето на илустрираната ревија „Woc- hen end“ — — — — — — — — —	201
151. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за земање мостри, за царин- ските обележја и за обрасците на царин- ските исправи во царинската постапка	201
152. Одлука за измена и дополненија на Одлу- ката за условите за користење на креди- тите што Народната банка на Југосла- вија им ги дава на деловните банки од средствата на примарната емисија — —	204
Одлука за оценка на уставноста и законитоста на Одлуката за организирањето на основ- ната организација на здружениот труд „Агрокомерц“ во Титоград во состав на Претпријатието „Агроопрема“, Белград	204
Укази — — — — — — — — — — —	205
Одликувања — — — — — — — — — — —	206
Меѓународни договори — — — — — — — — —	57

Ослободено од основниот данок на промет врз основа на мислењето на Републичкиот секретаријат за
култура на СР Србија бр. 413-55/72-03 од 15 август 1972 година

Издавач: Новинска установа Службен лист на СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226.
— Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 —
Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17